

**Република Македонија**  
**Проект за подобрување на општинските услуги - МСИП**  
**ИПА инвестициски грантови**  
**MSIP-IPA-NCB-087-17**

1. Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. 767, од 31 Јануари, 2010 година (печатено издание) и објавена електронски на 06 Јануари, 2010 година.
2. Република Македонија доби грант средства од Европската комисија во рамките на ИПА фондот за рурални инвестиции на Европската комисија за реконструкција и развој за Проектот за подобрување на општински услугите (МСИП) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за: „Изградба на локален пат за село Долани (делница градски гробишта-Новакова чешма).
3. Општина Штип ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат „Изградба на локален пат за село Долани (делница градски гробишта-Новакова чешма).
4. Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, од јануари 2011 година и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.
5. Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 07:00 до 15:00 часот

Адреса: ул.Васил Главинов 4Б

Град: Штип

Поштенски број: 2000

Држава: Република Македонија

Телефон: +389 32 22 66 00

Факс: +389 32 22 66 01

Електронска адреса: [info@stip.gov.mk](mailto:info@stip.gov.mk)

6. За подигање на тендерска документација заинтересираните понудувачи се должни да платат надоместок во висина од **4.000,00 денари**. За плаќање во денари:  
Банка: Народна банка на Република Македонија  
Број на сметка: 100000000063095  
Буџетска корисничка сметка: 774014105063013  
Приходно konto: 724125 00
7. Тендерската документација ќе биде доставена по електронска пошта или може да се добие директно од Општина Штип.
8. Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до **12:00 часот на 29.05.2017 година (понеделник)**. Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задочнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат да присуствуваат лично на адресата дадена подолу во **12:00 часот на 29.05.2017 година (понеделник)**.
9. Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од **185.000,00 МКД**

10. Адреса:ул.Васил Главинов 4Б

Град: Штип

Поштенски број: 2000

Архива

Држава: Република Македонија